

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје

ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2025 ГОДИНА СО

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА

Скопје Јуни 2026 година

СОДРЖИНА

	стр.
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Извештај за сеопфатна добивка од 01.01-31.12.2025 година	8
- Извештај за финансиската состојба на 31.12.2025 година	9
- Извештај за промените на главнината	10
- Извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2025 година	11
 БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	 12-29
Прилози:	
- Годишна сметка за 2025 година	
- Извештај за работење за 2025 година	



ЕЛИТ
РЕВИЗИЈА

ЕЛИТ РЕВИЗИЈА ТП

Скопје, ул.Македонија бр.6/17;

+389 70268855; tpelitrevizija@gmail.com

Лиценца бр. 28

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До: Акционерите и Управниот одбор на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС-Скопје

Мислење со резерва

Ги ревидиравме поединечните финансиски извештаи на Акционерското друштво УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС-Скопје (во натамошниот текст: Друштвото), кои ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2025 година; Извештајот за добивка и загуба, и сеопфатна добивка за годината која завршува, Извештајот за промена на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на таа дата, како и белешките кон поединечните финансиски извештаи, вклучувајќи и резиме на значајните сметководствени политики.

Според наше мислење, освен за ефектите од прашањата опишани во делот Основа за мислење со резерва од овој извештај, поединечните финансиски извештаи прикажуваат вистинска и објективна слика за финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2025 година, како и за неговите финансиски резултати и паричните текови за годината која завршува на тој датум, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ).

Останати прашања

Поединечните финансиски извештаи на Акционерското друштво УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС-Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2024 година се ревидирани од предходен ревизор кој изразил позитивно мислење за истите на 08 Април 2025 година.

Основа за мислење со резерва

1. Неприменување на МСФИ 16 -Лизинг

Друштвото изнајмува деловни простории од поврзано друштво за кои во текот на 2025 година се евидентирани расходи за наем во износ од 1.745.208 МКД и расходи за парно греење во износ од 553.380 МКД. Друштвото не го применува МСФИ 16 - Лизинг и не ги признава средствата со право на користење (right-of-use assets) ниту обврските по основа на лизинг во Извештајот за финансиската состојба. Согласно МСФИ 16, Друштвото беше должно да го признае средството со право на користење и соодветната обврска за лизинг, да пресмета амортизација на средството и расход за камата на обврската, наместо оперативен расход за наем. Неприменувањето на МСФИ 16 резултира со потценување на нетековните средства и обврските, како и со погрешна класификација на расходите во Извештајот за добивка и загуба .

2. Отсуство на тест за оштетување на вложувањата во поврзани друштва

Друштвото на 31 декември 2025 година евидентира вложувања во удели на поврзани друштва во износ од 86.816.438 МКД (конто 031200), што претставува 91% од вкупните средства на Друштвото. Раководството не извршило проценка на надоместливата вредност на овие вложувања согласно МСС 36 'Оштетување на средства' ниту обезбедило докази за отсуство на индикатори за трајно намалување на вредноста. Во отсуство на ваква проценка, не сме во можност да ги потврдиме сметководствената вредност на вложувањата и евентуалната потреба од признавање загуба од оштетување. Доколку тестот за оштетување покаже дека надоместливата вредност е пониска од книговодствената, би било потребно да се признае загуба од оштетување која би ги намалила и средствата и добивката на Друштвото.

Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Објавени во Службен весник на РС Македонија број 273/2024 година. Нашите одговорности согласно овие стандарди се дополнително опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизија на поединечните финансиски извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Групацијата во согласност со Меѓународниот Кодексот на етика за професионални сметководители (вклучувајќи ги меѓународните стандарди за независност)(Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етикана сметководители кои се примена во РС Македонија, заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на поединечните финансиски извештаи во РС Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во РС Македонија. Веруваме дека ревизорските докази кои ги добивме се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето стручно мислење, беа од најголемо значење во нашата ревизија на поединечните финансиски извештаи за тековниот период. Покрај прашањата опишани во делот Основа за мислење со резерва, ги утврдивме следните клучни ревизорски прашања. Овие прашања беа опфатени во контекст на нашата ревизија на поединечните финансиски извештаи како целина и во формирањето на нашето ревизорско мислење за нив и ние не даваме посебно мислење за овие прашања.

Клучно ревизорско прашање	Како нашата ревизија одговори на клучното ревизорско прашање
<p>Трансакции со поврзани страни</p> <p>АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје за 2025 година евидентираше значајни трансакции со поврзани друштва: приходи од услуги (1.570.000 денари), расходи за наем (1.745.208 денари) и парно греење (553.380 денари).</p> <p>Обврските кон поврзани друштва изнесуваат 10.637.541 денари по основа на набавки и 16.531.887 денари по основа на позајмици (од кои 3.312.086 денари главнина и 13.219.801 денари акумулирана камата).</p> <p>Вложувањата во удели на поврзани друштва изнесуваат 86.816.438 денари (91% од вкупните средства).</p> <p>Ние се фокусиравме на оваа област поради значителниот обем на трансакции со поврзани страни и ризикот трансакциите да не се извршени по пазарни услови.</p>	<p>Ги идентификувавме поврзаните страни и ги разгледавме условите на трансакциите со поврзаните друштва.</p> <p>Обезбедивме договори за наем, позајмици и услуги и ги анализиравме клучните услови за да утврдиме дали трансакциите се извршени по пазарни услови.</p> <p>Ги прегледавме салдата на побарувањата и обврските кон поврзаните друштва и извршивме постапки за потврда на точноста на евидентираниите износи.</p> <p>Спроведовме постапка за конфирмирање на салдата со поврзаните друштва.</p> <p>Проверивме дали обелоденувањата за трансакциите со поврзани страни се комплетни и во согласност со барањата на МСС 24.</p>

Известување за останати информации

Раководството е одговорно за останатите информации, кои се состојат од Годишниот извештај од работењето и годишната сметка изготвена од раководството во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва, но не ги вклучува поединечните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за поединечните финансиски извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на поединечните финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со поединечните финансиски извештаи или нашето разбирање стекнато во ревизијата или поинаку, произлегува дека се материјално погрешни. Доколку, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување, на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме што да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и на лицата задолжени за изготвување на финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготовка и објективно прикажување на поединечните финансиски извештаи во согласност со МСФИ, и за оние интерни контроли за кои раководството утврди дека се неопходни за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи кои не содржат материјално значајни погрешни прикажувања, без разлика дали се должат на измама или грешка.

*При подготовката на поединечните финансиски извештаи, раководството е одговорно за оценка на способноста на Друштвото да продолжи со работење согласно принципот на континуитет (*going concern*), за обелоденување, кога е соодветно, на прашања поврзани со континуитетот и за користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството не планира да го ликвидира Друштвото, да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен тоа.*

Лицата задолжени за управување се одговорни за надзор над процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорности на ревизорот за ревизија на финансиските извештаи

Наши цели се да добиеме разумно уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи во целина не содржат материјално погрешни прикажувања, без разлика дали тие се предизвикани од измама или грешка, и да издадеме извештај на ревизорот кој го вклучува нашето мислење. Разумното уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата извршена согласно МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога такво постои.

Како дел од ревизијата согласно МСР, применуваме професионална расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на целата ревизија. Исто така:

- Ги идентификуваме и оценуваме ризиците од материјално значајни погрешни прикажувања на поединечните финансиски извештаи, без разлика дали се должат на измама или грешка, дизајнираме и спроведуваме ревизорски постапки како одговор на тие ризици, и прибираме ревизорски докази кои се доволни и соодветни за да обезбедат*

основа за нашето мислење. Ризикот од неоткривање на материјално значајно погрешно прикажување кое произлегува од измама е поголем отколку ризикот од неоткривање на погрешно прикажување кое произлегува од грешка, бидејќи измамата може да вклучува договарање, фалсификување, намерно изоставање, погрешно претставување, или заобиколување на интерните контроли;

- Стекнуваме разбирање за интерните контроли кои се релевантни за ревизијата, со цел да дизајнираме ревизорски постапки кои се соодветни за околностите, но не за целите на изразување мислење за ефективност на интерните контроли на Друштвото;

- Ја оценуваме соодветноста на применетите сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од раководството;

- Донесовме заклучок за соодветноста на користењето на сметководствената основа на континуитет од страна на раководството и, врз основа на прибраните ревизорски докази, дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои може да предизвикаат значително сомнеж за способноста на Друштвото да продолжи со работење. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, должни сме да го привлечеме вниманието во нашиот извештај на ревизорот кон поврзаните обелоденувања во поединечните финансиски извештаи или, доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модифицираме нашето мислење. Нашите заклучоци се засноваат на ревизорските докази прибрани до датумот на извештајот на ревизорот. Сепак, идните настани или услови може да предизвикаат Друштвото да прекине со работење согласно принципот на континуитет; и

- Ја оценуваме целокупната презентација, структура и содржина на поединечните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата, и дали поединечните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективно прикажување.

Комуницираме со лицата задолжени за управување во врска со, меѓу другото, планираниот опсег и временски распоред на ревизијата и значајните ревизорски наоди, вклучувајќи значајни недостатоци, доколку идентификувавме такви, за време на ревизијата.

Исто така, на лицата задолжени за управување им поднесуваме изјава дека ги исполниме релевантните етички барања за независност, и им ги соопштуваме сите односи и други прашања за кои може разумно да се очекува дека влијаат врз нашата независност, како и, каде е применливо, поврзаните заштитни мерки.

Од прашањата за кои сме комуницирале со лицата задолжени за управување, утврдуваме кои прашања биле од најголемо значење во ревизијата на поединечните финансиски извештаи за тековниот период и согласно тоа ги сметаме за клучни ревизорски прашања. Овие прашања ги опишуваме во нашиот ревизорски извештај, освен доколку нивната јавна објава е забранета со закон или соодветна регулатива или доколку се утврди во ретки

околности, дека за некои прашања не треба да се извести во нашиот Извештај, поради негативните последициод кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

Извештај за други законски и регулаторни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на Годишниот извештај за работење, согласно член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2025 година. Нашата работа, по однос на годишниот извештај за работа е извршена согласно Меѓународните стандарди за ревизији во согласност со член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија. Според наше мислење, историските финансиски информации прикажани во Годишниот извештај за работење е конзистентен, во сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2025 година.

Скопје, 22 Јуни 2026 година

ЕЛИТ РЕВИЗИЈА ТП Скопје, Лиценца за работа бр.28

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР


Данче Зографска

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Данче Зографска



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот 01.01 до 31.12.2025 година

во 000 МКД

	Белешки	2025	2024
Приходи од продажба	5	10.523	11.186
Останати деловни приходи	5	-	553
Набавна вредност на продадени стоки	6	(173)	(98)
Трошоци за сировини и материј.	6	(265)	(331)
Услуги	6	(2.824)	(3.753)
Останати трошоци од работење	6	(2.949)	(2.934)
Трошоци на вработени	7	(3.007)	(3.407)
Амортизација	6	(339)	(623)
Вредносно усогласување	6	-	-
Други трошоци	6	-	(256)
<i>Оперативна добивка (загуба)</i>		966	337
Приходи од финансирање	8	2	93
Расходи од финансирање	9	(114)	(192)
Вкупна добивка пред оданочување		854	238
Данок од добивка	10	(180)	(152)
<u>НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>674</u>	<u>86</u>
Останати сеопфатни приходи		-	-
Данок на сеопфатни приходи		-	-
<u>СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>674</u>	<u>86</u>
Добивка по акција		3957,00 мкд	507,00 мкд

Во Скопје



Овластено лице

[Handwritten signature]

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2025 година

во 000 МКД

	Белешки	2025	2024
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства		-	-
Материјални средства	12	258	460
Финансиски вложувања	13	86.816	86.816
<i>Вкупно нетековни средства</i>		87.074	87.276
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	14	335	335
Побарувања од купувачи	15	4.979	611
Останати краткор.побарувања	16	100	309
Пари и парични еквивал.	17	2.590	2.763
АВР		-	-
<i>Вкупно тековни средства</i>		8.004	4.018
ВКУПНО СРЕДСТВА		95.078	91.294
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал (акц.главнина)	18	6.796	6.796
Законски резерви		533	533
Акумулирана добивка		55.024	54.938
Нето добивка од теков.година		674	86
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		63.027	62.353
В ОБВРСКИ			
<i>Долгорочни обврски</i>		-	-
Краткорочни финансиски обврски	19	20.198	20.085
Краткорочни обврски кон поврзани	21	10.638	8.131
Краткорочни обврски кон добав.	20	427	364
Останати краткорочни обврски	21	163	161
Обврски за даноци,придонеси и др.	21	625	200
ПВР		-	-
<i>Краткорочни обврски</i>		32.051	28.941
<i>Вкупно обврски</i>		32.051	28.941
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		95.078	91.294

Во Скопје



Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
 Поединечни Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА ГЛАВНИНАТА

во 000 МКД

	Акц. капитал	Резерви	Акум. добивка	Добивка за год.	Вкупно
Состојба 01.01.2024 год.	6.796	533	54.886	52	62.267
Распред. на добивка	-	-	52	(52)	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2024 год.		-	-	86	86
Состојба 31.12.2024 год.	6.796	533	54.938	86	62.353
Состојба 01.01.2025 год.	6.796	533	54.938	86	62.353
Распред. на добивка	-	-	86	(86)	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2025 год.		-	-	674	674
Состојба 31.12.2025 год.	6.796	533	55.024	674	63.027

Во Скопје



Овластено лице

[Handwritten signature]

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во 000 МКД

	2025	2024	
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		854	238
<i>Прилагодување за</i>			
Амортизација на нетековни средства	339	623	
Отписи	-	-	
Позит.курс.разлики, платени камати	-	-	
Платен данок на добивка	(180)	(152)	
Паричен тек од деловни активности			
Зголемување на побарувања по сите основи	(4.159)	861	
Зголемување за залихи	-	-	
Зголемување на обврски спрема добавувачи	63	(19)	
Зголемување на останати обврски	2.509	699	
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	425	(17)	
	(1.003)	1.995	
Нето прилив од деловни активности	(149)	2.233	
Паричен тек од инвестициони активности			
Набавка (отуѓување) на НПО	(137)	(13)	
Зголемување на долг.вложувања	-	-	
Зголемување на краткорочни вложувања	-	-	
Нето промени од инвестициони активности	(137)	(13)	
Паричен тек од финансиски активности			
Приливи на долгорочни кредити	-	-	
Приливи на краткорочни кредити	113	(2.955)	
Исплатена дивиденда	-	-	
Нето промени од финансиски активности	113	(2.955)	
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(173)	(735)	
Пари и парични еквиваленти на Почетокот на пресметковниот период	2.763	3.498	
Пари и парични еквиваленти на Крајот на пресметковниот период	2.590	2.763	

Во Скопје

Овластено лице



Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје е акционерско друштво, акциите се во сопственост на две домашни физички лица. Основано е на 20.12.1994 година. Во Централниот трговски регистар на РМ се води под број ЕМБС 4956648. Седиштето на Друштвото е во Скопје, на бул. ВМРО бр.3.

Основна дејност на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС е компјутерски консултански услуги и дејност на управување со компјутерска опрема (шифра 62.200).

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС на крајот на 2025 година има 5 вработени лица.

Друштвото е сопственик на 100% удел во АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје.

Друштвото објавува поединечни и консолидирани финансиски извештаи.

Во поединечни финансиски извештаи за 2025 година, Друштвото ги презентира сопствените резултатите од работењето, финансиската состојба, паричните текови и промените во капиталот, при што вложувањата во подружницата со контролирачки интерес, ја евидентира по методот на главнина

Финансиските извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС се усвоени и одобрени од менаџментот на 23.02.2026 година

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со законските прописи на Република Македонија, Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/2004...215/2021) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009..75/2025). Според овој Правилник е пропишано водење на сметководството во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ издание 2023), вклучувајќи ги и толкувањата на Комитетот за толкувања на МСФИ (КТМФИ) и Постојниот Комитет за толкување (ПКТ).

Сметководствените политики се конзистентно применети од страна на менаџментот во предходните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2. 1. Примена на нови и ревидирани МСФИ

Од 1 Јануари 2025 година друштвата имаат обврска да ги применуваат Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ издание 2023), објавени во Правилникот за водење сметководство во Службен весник бр.75/2025. Овој правилник ги содржи сите стандарди од МСФИ 1 до МСФИ 17 како и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС). Од МСС 1 до МСС 41, како и толкувањата на Комитетот за толкувања на МСФИ од КТМФИ 1 до КТМФИ 23 и Постојниот Комитет за толкување од ПКТ 7 до ПКТ 32. Горенаведените стандарди и толкувања се применливи во РСМакедонија започнувајќи од 1 Јануари 2025 година, Освен МСФИ 17, Договори за осигурување кој че се применува од 1 Јануари 2028 година. Со измените на Правилникот за водење сметководство издадени во Службен весник бр.274/2025, МСФИ 9, Финансиски инструменти, ќе започне да се применува одложено, од 1 Јануари 2028 година .

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

Нови стандарди во примена од 1 Јануари 2025 година

Од 1 Јануари 2025 година во примена се изменетите

МСФИ 15 – ПРИХОДИ

Во текот на периодот Друштвото ја разгледа примената на МСФИ 15 – Приходи од Договори со клиенти. Иако важечката верзија на стандардот содржи поинаква формулација во однос на предходно применуваната верзија, примената на МСФИ 15 немаша влијание врз признавањето, мерењето и обелоденувањето на приходите на Друштвото.

МСФИ 16 – ЛИЗИНГ

Во текот на периодот Друштвото не го применува МСФИ 16 – Лизинг, согласно Правилникот за водење сметководство во Службен весник бр.75/2025, со образложение дека тоа поединечно е мало друштво, што е спротивно на третманот на Друштвото во Централниот регистар каде е запишано како големо..

2.1.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото. Финансиските извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Финансиските извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2025 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со Меѓународни стандарди за финансиско известување, прифатени и објавени во Република Македонија, освен новиот МСФИ 16.

2. 2. Функционална валута

Финансиските извештаи прикажани на страна 8-11 се изразени во согласност со законските прописи на Република Македонија, во функционалната, национална валута на Република Македонија - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2025 година на Друштвото се изготвени во илјади денари (во 000 МКД).

2. 3. Трансакции во странски валути

Пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските средства на НБМ во денарска противвредност на денот на составување на годишните финансиски известиаи, а искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2025 години во денари

Валута	31.12.2025	31.12.2024
1 ЕВРО	61,4950	61,4950

2. 4. Признавање на приходи

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и извршените услуги. Приходот се прикажува намален за ДДВ, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

2. 4. 1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 2. Приходи од давање услуги и наеми

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот.

Приходите остварени од оперативни наеми, се признаваат во моментот на нивното остварување во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на друштвото.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 3. Приходи и расходи од курсни разлики

Нето приходите и расходите од курсни разлики вклучуваат реализирани и нереализирани курсни разлики кои произлегуваат од порамнување на трансакциите во странски валути, како и од вреднувањето на средствата и обврските во странски валути вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настанале.

Превземените и потенцијалните обврски деноминирани во странски валути се преведуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на датумот на извештајот за финансиската состојба.

2. 4. 4. Приходи од камати

Приходи од каматите настанати од финансиски средства по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се признаваат кога е веројатно дека друштвото ќе има економските користи од одреден износ на камата кои може веродостојно да се измери. Приходите од камати се признаваат на временска основа на утврдената каматна стапка и се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на приходите од финансиски активности. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

2.5. Трошоци на работењето

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност и набавката на материјали и стоки кои се неопходни за остварување на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период.

2.5.1 Користи на вработени

Користи на вработени се сите форми на надомести кои ги дава друштвото на своите вработени во размена за извршената услуга од страна на вработените.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат во рок од дванаесет месеци по крајот на периодот во кои вработените ја извршиле услугата, како платите, сите придонеси на плати со персоналниот данок, платените отсуства, учество во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка во периодот за кој се однесуваат.

Согласно законските прописи во РМ на сите вработените им се пресметува плата на бруто основа, во која освен нето платата се и придонесот за пензиско иинвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување, како и придонесите за вработување и за дополнително здравствено осигурување.

Бонус планови

Друштвото признава како обврска објавени бонуси за вработени земени како награди за успешноста во финансиските и оперативните резултати. Друштвото нема посебно изготвени планови за бонуси на вработените.

2.6. Инвестиционо и тековно одржување

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, во моментот кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетите, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот и намената на основните средства, се евидентира како зголемување на вредноста на тие основни средства.

2.7. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување кои директно се однесуваат на купување или производство на одредено средство кое представува средство за понатамошна употреба или продажба директно се додаваат и ја зголемуваат неговата вредност се додека средството не е подготвено за употреба или продажба.

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиска состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на финансиски расходи. Согласно законските прописи, како каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

2.8. Даноци и придонеси

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Данокот на добивка за 2025 година, по пропишана стапка од 10% се плаќа на искажаната разлика помеѓу вкупните остварени приходи и вкупните расходи и на непризнаените расходи за даночни цели, согласно Законот за данок на добивка.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

2.9. Нетековни средства

Нетековните средства ги вклучуваат нематеријалните и материјалните средства.

2.9.1. Нематеријални средства

Основачките вложувања и материјалните права за софтвери, патенти, лиценци, заштитени марки како и вложувања во туѓи имоти ги содржат сите трошоците кои се потребни за отпочнување со вршење на основната дејност.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува праволиниски, за време на нивното важечко времетраење, најчесто за 5 години, по стапка од 20% годишно.

2.9.2. Материјални средства

Материјалните средства земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на материјалните средства.

Недвижности, постројки и опрема се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување.

Амортизацијата на материјалните средства, се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка, а се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства, по следните стапки на амортизација:

	Корисен век	Стапки
- Транспортни сред.	5-10 години	20%-10%
- Компјутери и мобилни тел.	4 години	25%
- Канцелариска опрема и Мебел	5-10 години	20%-10%

На материјалните средства недвижности, постројки и опрема се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Резидуалната вредност на средствата и нивниот век на користење се проценува на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Земјата и материјалните средства во подготовка не се амортизираат.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за финансиската состојба на друштвото заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во извештајот на сеопфатната добивка.

Друштвото во сметководството го нема применето стандардот МСФИ 16 .

2.9.3. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата, биолошките средства и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неопределен век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација во друштвото, се проценуваат од оштетување секогаш кога постојат настани или промени во околностите кои укажуваат дека нивната сегашна вредност не е еднаква со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците за продажба, и неговата употребна вредност. Со цел да се процени оштетувањето на средствата, се групираат во најмали единици што генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се оштетени се проценуваат за можна корекција на оштетувањето на денот на извештајот за финансиската состојба.

2. 10. Наеми - Лизинг

Друштвото проценува при склучување на договор дали договорот претставува или содржи наем. Договорот претставува наем доколку пренесува право на контрола врз користење на идентификувано средство за одреден временски период во замена за надоместок.

Наемите се класифицираат како финансиски и оперативни. Плаќањата по оперативните наеми се признаваат како трошок по права линија во текот на периодот на наемот. Средствата земени под финансиски наем се признаваат како средства на Друштвото, а обврската кон закупавачот се признава како обврска. Трошоците за камати и амортизација се признаваат во билансот на успех во периодот на нивното настанување.

2. 11. Залихи

(1) Залихите на материјали и резервни делови се прикажуваат според трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(2) Залихите на трговски стоки се евидентираат по набавна вредност зголемена за трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(3) Ситниот инвентар се отпишува целосно со ставање во употреба.

(4) Намалувањето на вредноста на залихите се врши во годишниот извештај индиректно, на товар на останатите расходи, доколку субјектот процени дека опаѓа пазарната вредност на залихата или ја губи употребната вредност.

2. 12. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е секој договор кој истовремено се јавува како финансиско средство во едно друштво, а како финансиска обврска или инструмент на главнина во друго друштво.

Финансиските средства, финансиските обврски и инструментите на главнината се признаваат во извештајот за финансиската состојба единствено кога друштвото ќе стане страна во договорните услови на финансискиот инструмент.

При првичното признавање финансиските инструменти се искажуваат по нивната набавна вредност, зголемени за сите трошоци настанати до нивното стекнување.

2. 12. 1. Финансиски средства

Финансиските средства ги сочинуваат вложувања во: банки, други финансиски институции и во друштва, вложувања во акции и удели во банки, други финансиски институции и во друштва како и дадените заеми и депозити, побарувањата, пари и парични средства, и капиталот.

За целите на вреднувања друштвото ги класифицира финансиските средства во зависност од целите и рочноста со кои е склучен договорот во соодветни категории на финансиски средства: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположиви за продажба и финансиски средства до доспевање.

б) Заеми и побарувања

Парите и паричните еквиваленти, депозитите во банки, дадените позајмици и побарувањата се вклучуваат во категоријата заеми и побарувања и претставуваат финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучуваат во тековни средства, освен средствата кои имаат доспеаност подолга од 12 месеци од датата на извештајот за финансиската состојба и се класифицираат како нетековни.

Оштетување на пласмани и побарувања

Со состојба на крајот на годината се врши исправка на вредноста на позајмиците и побарувањата по основ на продажба кои се сеуште ненаплатени и за кои е покрената постапка пред надлежниот суд за нивна наплата.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат депозитите на сметките (денарски и девизни), готовината во благајна и високо ликвидни парични инструменти како краткорочни државни записи, чекови и слично.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата може да бидат по основ на продажба-услуга, побарувањата од вработени, побарувањата од повеќе платени даноци и други побарувања се искажуваат по нивната номинална вредност, зголемена за каматите согласно склучениот договор. Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на финансиски извештаи.

2. 12. 2. Финансиски обврски и инструменти на главнина

Друштвото ги класифицира останати финансиските обврски инструменти на главнина.

2. 12. 2. 1. Инструменти на главнина

Инструмент на главнина е секој договор кој го евидентира остатокот од средствата на друштвото после одземањето на сите негови обврски. Како инструменти на главнината издадени од друштвото се признаваат сите приливи намалени за директните трошоци за нивното издавање.

2. 12. 2. 2. Финансиски обврски

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

Финансиските обврски се класифицираат во финансиски обврски по објективна вредност преку добивки и загуби или останати финансиски обврски.

Долгорочни обврски

Друштвото нема земено кредити на рокови подолги од една година. Сите кредити во странска валута се искажуваат во денарска против вредност по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

2. 13. Капитал

Запишаниот капитал на Друштвото е представен по историска цена на денот на неговото регистрирање, во сметководството се евидентира регистрираниот капитал.

2.14. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска во периодот во кои се објавени.

2. 15. Известување по сегменти

Согласно МСФИ 8, од Друштвата се бара да известуваат по оперативни сегменти како делови кои генерираат профит. Друштвото својата дејност ја врши во еден оперативен сегменти, и деловните приходи ги остварува од продажба на сопствени компјутерски услуги. Известувањето го врши во еден оперативен сегмент.

2.16. Споредбени показатели

Финансиски извештаи на друштвото за 2024 година се ревидирани и претставуваат релевантна основа за споредба со финансиски извештаи за 2025 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи, вообичаено се еднакви со реалните износи на остварените настани. Проценките кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу.

Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност на проценетите материјални средства и на финансиските средства и финансиските обврски, кои не котираат на активни пазари – побарувања од купувачи, останати побарувања, позајмици, обврските кон добавувачи и останатите обврски, се анализираат од страна на Друштвото на датата на Извештај за финансиската состојба, дали претрпеле значајни промени во однос на вредноста на денот на проценката. Проценката на друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Видови ризици

Во работењето Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се ризикот од промена на девизните курсеви, каматниот ризик, кредитниот ризик, ризикот од неликвидност, даночен ризик и капитален ризик. Менаџментот на Друштвото е насочен во активности за правилно управување со финансиските ризици, со цел навремено да се минимизираат потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризици го врши менаџментот на Друштвото.

1) Пазарни ризици

А) Ризик од промена на девизните курсеви

Функционална валута на Друштвото е Македонски денар.

Друштвото во своето работење е поврзано во најголем дел со трансакции во странска валута. Како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на флукуациите на различните странски валути, менаџментот на Друштвото не применува посебни техники за хеџирање од валутниот ризик, бидејќи курсот на националната валута е стабилен, на годишно ниво.

Сензитивната анализа за ризикот од промена на девизните курсеви која се бара согласно МСФИ 7 е ограничена на ризикот кој се јавува кај финансиските инструменти деноминирани во валута различна од функционалната валута по која се врши нивното мерење.

Б) Каматен ризик

Каматниот ризик представува ризик од промена на висината на каматните стапки по земените кредити, доколку се врзани со SKIBOR; или EURIBOR. Друштвото на земените кредити-позајмици, од домашни правни лица плаќа договорни камати.

2) Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик при извршување на своите деловните активности. Кредитниот ризик се дефинира како ризик од нереализирање на некој финансиски инструмент, при што едната страна ќе претрпи финансиски загуби од неисполнување на обврска на другата страна. Готовите пари со кои располага друштвото се депонирани на трансакциски сметки во банки со утврден висок кредитен рејтинг, односно не се изложени на кредитен ризик. Побарувањата од купувачите, се состојат од релативно поголем број салда, при што за управувањето на кредитниот ризик менаџментот води политика на разумна дисперзија на концентрацијата на побарувања во портфолиото на клиентите.

На 31.12.2025 година Друштвото имало вкупно 7.669 илјади МКД финансиски средства, сите некаматносни и вкупно 32.051 илјади МКД финансиски обврски, од кои 20.198 илјади МКД каматносни и 11.853 илјади МКД некаматносни финансиски обврски.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

3) *Ликвидносен ризик*

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои од можноста друштвото да не биде во состојба редовно да ги подмирува достасаните обврски кон доверителите. Менаџментот спроведува успешна политика на навремено обезбедување на доволно ликвидни средства на сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

На 31.12.2025 година Друштвото имало вкупно 7.669 илјади МКД финансиски средства, краткорочни и вкупно 32.078 илјади МКД краткорочни финансиски обврски.

4) *Даночен ризик*

Согласно законските прописи на РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото во рок од пет години подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за периодот.

5) *Капитален ризик*

Друштвото ја остварува целта во поглед на управување со капиталот, согласно Законот за трговски друштва, и одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото. Во изминатиот период, Друштвото издвојува за резерви но не сеуште до 1/10 од запишаниот капитал.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

5. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2025	31.12.2024
		во 000 МКД
Приходи од продажба-услуги на поврз.друштва	1.570	1.765
Приходи од продажба-услуги во земјата	8.738	9.303
Приходи од продажба во странство	-	-
Останати приходи од продажба	215	118
<i>Вкупни приходи од продажба</i>	10.523	11.186
Приходи од продажба на хартии од вредност	-	553
Приходи од отписи на обврски и наплатени побар	-	-
Други приходи	-	-
<i>Вкупни останати деловни приходи</i>	-	553
Вкупни приходи од работење	10.523	11.739

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2025	31.12.2024
		во 000 МКД
Набавна вредност на продадени стоки	173	98
Потрошени сировини и материјали	152	61
Потрошена енергија	108	229
Потрошени резервни делови	5	41
Отпис на ситен инвентар и потрош.амбалажа	-	-
Одржување	-	-
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	265	331
Транспортни, телеком и други услуги	204	203
Наеми	1.745	2.782
Производни услуги	-	-
Инвестиционо одржување	-	-
Останати услуги	875	768
<i>Вкупно трошоци за извршени услуги</i>	2.824	3.753

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
 Поединечни Финансиски Извештаи

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ (продолжува)

	31.12.2025	во 000 МКД 31.12.2024
Трошоци за вработени -бруто плати	1.945	1.910
Други трошоци за вработени	1.062	1.497
<i>Вкупно трошоци на вработени</i>	<u>3.007</u>	<u>3.407</u>
<i>Амортизација</i>	<u>339</u>	<u>623</u>
Трошоци за надомест на одбори	724	1.056
Репрезентација	1.017	864
Осигурување	71	94
Банкарски провизии	46	77
Даноци, такси и царини	82	5
Професионални и други услуги	921	838
Останати трошоци од работење	88	-
<i>Вкупно останати трошоци од работење</i>	<u>2.949</u>	<u>2.934</u>
Кусоци, кало,растур	-	-
Вредносно усогласување на нетековни средства	-	-
Вредносно усогласување на тековни средства	-	-
Останати расходи	-	256
<i>Вкупни трошоци од работење</i>	<u>9.557</u>	<u>11.402</u>

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2025	во 000 МКД 31.12.2024
Нето плати	1.309	1.284
Даноци на плати	91	92
Придонеси на плати	545	534
<i>Вкупни трошоци за вработените</i>	<u>1.945</u>	<u>1.910</u>
Останати трошоци на вработени	1.062	1.497
<i>Вкупни трошоци за вработени</i>	<u>3.007</u>	<u>3.407</u>

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
 Поединечни Финансиски Извештаи

8. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2025	во 000 МКД 31.12.2024
Приходи од камати	-	-
Позитивни курсни разлики	2	2
Приходи од вложувања	-	91
Останати финансиски приходи	-	-
Вкупни приходи од финансирање	2	93

9. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2025	во 000 МКД 31.12.2024
Камати по кредити и позајмици	113	169
Негативни курсни разлики	1	23
Вкупни расходи од финансирање	114	192

10. ДАНОК НА ДОБИВКА И НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

	31.12.2025	во 000 МКД 31.12.2024
Добивка пред оданочување	854	238
Непризнаени расходи од задршки	-	-
Непризнаени расходи за репрезентација	915	777
Останати непризнаени расходи	32	507
Основа за данок на добивка од 10%	1.801	1.522
Намалување на даночни основа	-	-
Основа за данок на добивка 10%, по намалување	1.801	1.522
Пресметан данок на добивка	180	152
Даночни ослободувања	-	-
Вкупно данок на добивка	180	152
Ефективна даночна стапка	21,09%	63,95%

11. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА-ДИВИДЕНДА

Нето добивката од 2024 година не е распределена и е пренесена на акумулираната добивка.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

12. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	во 000 МКД		
	Опрема	Инвес. во тек	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2024	8.566	-	8.566
Набавки во тек на год.	13	-	13
Пренос од инвест.во тек	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2024	8.579	-	8.579
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2024	7.496	-	7.496
Амортизација	623	-	623
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2024	8.119	-	8.119
Нето вредност на 31.12.2024	460	-	460
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2025	8.579	-	8.579
Набавки во тек на год.	137	-	137
Пренос од инвест.во тек	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2025	8.716	-	8.716
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2025	8.119	-	8.119
Амортизација	339	-	339
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2025	8.458	-	8.458
Нето вредност на 31.12.2025	258	-	258

13. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	во 000 МКД	
	31.12.2025	31.12.2024
Вложување во придружни друштва*	86.816	86.816
Останати вложувања	-	-
Вкупно долгор. финансиски вложуван	86.816	86.816

*Друштвото е 100% сопственик на АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
 Поединечни Финансиски Извештаи

14. ЗАЛИХИ

	31.12.2025	во 000 МКД 31.12.2024
Материјали и сировини	-	-
Резервни делови	-	-
Трговски Стоки	335	335
	<hr/>	<hr/>
Вкупно залихи	335	335

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	31.12.2025	во 000 МКД 31.12.2024
Побарувања од купувачи во земјава	5.603	1.235
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вредносно усогл. на побарувања од купувачи	(624)	(624)
	<hr/>	<hr/>
Вкупно побарувања од купувачи	4.979	611

16. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31.12.2025	во 000 МКД 31.12.2024
Побарувања од поврзани субјекти	-	-
Побарувања за дадени аванси	25	53
Побарувања од работници	-	-
Побарувања за даноци и придонеси	-	-
Тековни даночни обврски	74	255
Останати побарувања	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
	<hr/>	<hr/>
Вкупно други побарувања	99	308

17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2025	во 000 МКД 31.12.2024
Пари на денарски сметки и во благајна	2.590	2.763
Пари на девизни сметки и во благајна	-	-
Парични депозити по видување	-	-
	<hr/>	<hr/>
Вкупно парични средства	2.590	2.763

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
 Поединечни Финансиски Извештаи

18 .ЗАПИШАН КАПИТАЛ

ЕВРА

Сопственост	Број на акции 01.1.2025	%	Промени	Број на акции 31.12.2025	%
Орданчо Перчинков	135	79,4%	-	135	79,4%
Ангел Димитров	29	17,1%	-	29	17,1%
АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје	6	3,5%	-	6	3,5%
Вкупно	170	100%		170	100%

* Номиналната цена на една акција изнесува 650 Евра, односно вкупна 110.500,00 ЕУР, а во сметководствената евиденција е изразена во МКД.

19. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	31.12.2025	во 000 МКД 31.12.2024
Краткорочни финан.обврски кон поврзани субјекти	16.532	16.419
Краткорочни обврски кон банки	-	-
Останати кратк.обврски-позајмици	3.666	3.666
Вкупни крат.финансиски обврски	20.198	20.085

Кредитните обврски се однесуваат на:

Кредитор	Валута	Износ	Отплата до	Камата
АГРОНОВА ДООЕЛ	МКД	3.312.086	за 12 месеци	СКИБОР+1
АГРОНОВА ДООЕЛ	МКД	13.219.800	достасана камата	СКИБОР+1
Позајмица од физичко лице	МКД	3.665.918	достасана	

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

20. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	31.12.2025	во 000 МКД 31.12.2024
Добавувачи во земјата	427	364
Добавувачи во странство	-	-
Вкупни краткорочни обврски кон добавувачи	427	364

21. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31.12.2025	во 000 МКД 31.12.2024
Обврски кон поврзани друштва	10.638	8.131
Примени аванси	-	-
Обврски за нето плати	110	108
Обврски за придонеси на плати	53	53
Тековни даночни обврски	625	200
Други обврски	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупни др.краткорочни обврски	11.426	8.492

22. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	31.12.2025	во 000 МКД 31.12.2024
АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје		
Приходи од деловни активности	1.570	1.765
Расходи за извршени услуги	2.298	921
Обврски кон добавувачи	10.638	8.131
Краткорочни финансиски обврски главен долг	3.312	3.312
Краткорочни финансиски обврски-камата	13.220	13.107
Вкупни трансакции со поврзани субјекти	29.468	24.550

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје е сопственик на 100% удел во АГРОНОВА ДОО Скопје.

	31.12.2025	во 000 МКД 31.12.2024
Орданчо Перчинков		
Краткорочни финансиски обврски	2.106	2.106
	2.106	2.106

Г-дин Орданчо Перчинков е сопственик на 79,4% на акциите во АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје.

23. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА/ОБВРСКИ

Друштвото на 31 Декември 2025 година нема неизвесни или тужени побарувања и обврски.

24. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датата на известување, 31 Декември, 2025 година во Друштвото нема настани кои би влијаеле на објавените финансиски извештаи за 2025 година.